

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/15 ГОДИНА




UKNOW

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Систем за електронско спроведување уписи на УКИМ. Секој заинтересиран кандидат треба да се најави на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.



www.upisi.ukim.mk



По Конкурсот за запишување студенти во ПРВА година трет уписен рок на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, во учебната 2014/15 ќе се запишат следниот број на студенти:

- Слободни места за трет уписен рок за студиска програма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА – 14 кандидати во КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ
- Слободни места за трет уписен рок за студиска програма ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕР – 8 кандидати во КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

| | втор рок | |
|---|------------|--|
| Пријавување на кандидатите | 16.09.2014 | 8.30 до 14.ч. на ФФ |
| Објавување резултати од успехот од средно образование | 17.09.2014 | на веб страна www.ff.ukim.edu.mk |
| Објавување решение за прием на кандидатите | 19.09.2014 | на веб страна www.ff.ukim.edu.mk |
| Запишување на примените кандидати | 22.09.2014 | 8.30 до 14ч на ФФ |

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Пред поднесување на документи во роковите утврдени со Конкурсот секој заинтересиран кандидат **задолжително** пополнува електронска пријава на www.upisi.ukim.mk. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронско пријавување треба да се внесе и во пријавата за запишување (хартиена верзија).

При пријавување за запишување на Фармацевтски факултет кандидатите ги поднесуваат следните документи:

1. Пријава за запишување (од книжара) и уплатница ПП 50 за административна такса од 50 денари (на соодветна буџетска сметка во зависност од местото на живеење на кандидатот) ([кликни тука за сметка за административна такса](#))
2. Електронска пријава (испечатена од електронското пријавување на www.upisi.ukim.mk)
3. Оригинални свидетелства од сите класови
4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. Извод од матична книга на родените (оригинал без оглед на датумот на издавање)
6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)

7. Потврда за уплатени **300,00** денари на образец ПП150 со цел на дознака **пријавување за упис на УКИМ - Фармацевтски факултет Скопје, на следната жиро сметка**
Примач: Фармацевтски факултет
Депонент НБРМ
Трансакциска сметка 100000000063095
Сметка на буџетски корисник 1600104553 788 12
Приходна шифра и програма 723013 41

ЗАБЕЛЕШКА: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.